



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 2 јуни 1954

БЕЛГРАД

БРОЈ 23

ГОД. X

Цена на овој број е 20.— дина. — Претплата за 1954 година изнесува 1600.— дина, а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-638, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 26-010.

249.

Врз основа на чл. 1 ст. 2 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА СОСТАВУВАЊЕ, ПРЕГЛЕДУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ И НА ОКОЛИСКИТЕ И ПОСЛОВНИТЕ СОЈУЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ЗА 1953 ГОДИНА

1) Во точ. 4 ст. 1 од Наредбата за составување, прегледување и одобрување завршните сметки на земјоделските задруги и на околицките и пословните сојузи на земјоделските задруги за 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53), место зборовите „до 15 март 1954 година“ се ставаат зборовите „до 31 мај 1954 година“.

2) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. С. бр. 24
25 мај 1954 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

250.

Врз основа на одделот 4) и 6) од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година и чл. 3 од Уредбата за девизното послушање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53), а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УСЛОВИТЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПОЕДИНЕЧНИТЕ РЕШЕНИЈА ДОНЕСЕНИ ВО ВРСКА СО НАБАВКАТА НА ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД СТРАНСТВО И ДОГОВОРИТЕ ЗА ДЕВИЗНИТЕ ЗАЕМИ СКЛУЧЕНИ ЗА ТИЕ ЦЕЛИ

I. Важењето на решенијата цитирани во точ. II од ова решение што до 31 декември 1953 година ги донеле Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет и надлежните државни органи, се продолжува до 31 декември 1954 година, ако корисниците на тие решенија, врз основа на нив, до денот на влегувањето во сила на ова решение склучиле договори за набавка на опрема и инвестициони материјали од странство и за плаќање услуги во вр-

ска со тие набавки, и ако овие договори и' ги пријавиле на Народната банка на ФНРЈ.

II. Под условите од претходната точка се продолжува важењето на следните решенија:

1) решенијата по коишто на поодделни стопански организации, државни органи, установи и задружни и општествени организации им е одобрено да можат од средствата за инвестиции, од амортизациониот фонд, од фондот за самостојно располагање и од другите фондови да користат и преку 10% за набавување опрема и инвестиционен материјал од странство и за плаќање услуги во врска со тие набавки.

За плаќањето на обврските од договорите склучени врз основа на овие решенија првенствено ќе се употребаат динарските средства во процентот утврден во одделот 6) од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година;

2) решенијата по коишто на поодделни стопански организации, државни органи, установи и задружни и општествени организации коефициентите за пресметување разликата во цените при увозот на опрема и инвестиционен материјал од странство се намалени под оние што важеле на денот на донесувањето на тие решенија.

Коефициентите утврдени со решенијата од претходниот став ќе се применуваат на званичниот курс на девизите, со тоа што по оние решенија по кои некој коефициент е утврден под 1,8 да се применува коефициентот 1,8;

3) решенијата по коишто на поодделни стопански и задружни организации за набавка на опрема и инвестиционен материјал од странство и за плаќање услуги во врска со тие набавки им е оставен на слободно располагање ситот износ на девизните средства реализиран со извозот.

III. Корисниците на решенијата од претходната точка должни се истите да и' ги поднесат на увид на Управата за надворешна трговија, која ќе цени дали се исполнети условите за продолжување на нивното важење предвидени со одредбата на точ. I од ова решение.

IV. Договорите за девизните заеми што ги склучиле поодделни стопански и задружни организации до 31 декември 1953 година со Народната банка на ФНРЈ за набавка од странство опрема и инвестициони материјали и за плаќање услуги во врска со тие набавки, остануваат во сила, ако договорите за тие набавки односно услуги се склучени и и' се пријавени на Народната банка на ФНРЈ до влегувањето во сила на ова решение.

V. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. С. бр. 27
25 мај 1954 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

251.

Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ НА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ**

I. Во Списокот на видовите стоки и коефициентите за пресметување разликите во цените при извозот, кој е составен дел од Решението за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54), се вршат следни измени и дополненија:

1) во гранката 122 (дрвна индустрија), под редниот број 20 „Метле од сиркове сламе“ коефициентот се наголемува од 0,80 на 1,25;

2) во гранката селско стопанство, редниот број 53 се менува и гласи:

„Корњаче, пужеви, пијавице, шкољке, змије, гуштери и сл. — — — — — коефициент 1,10“.

Во истата гранка, по редниот број 55 се додава нов реден број 56, кој гласи:

„Спужве и корали — — — — — коефициент 1,75“.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите склучени од 19 март 1954 година.

Сојузен извршен совет

О. С. бр. 29

25 мај 1954 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

252.

Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година и чл. 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), и точ. I под 1) и 4) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ВАЛОРИЗАЦИОНИОТ ФАКТОР И ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ И ЗА КНИЖЕЊЕТО НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ ЗА ОПРЕМАТА СКЛУЧЕНА И ПЛАТЕНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1953 ГОДИНА ОД ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕВИЗЕН ФОНД И ОД СТРАНСКИТЕ ЗАЕМИ КОЈА СЕ УВЕЗУВА ВО 1954 ГОДИНА**

I. По исклучок од одредбите на точ. 3) и 6) од Решението за видовите на стоки и коефициентите за пресметување цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) и чл. 7 и 15 од Уредбата за данокот на промет нема да се пресметува разликата во цените и данокот на промет при увозот на опремата што се плаќа со средствата од Централниот девизен фонд и од странските заеми, ако ова спрема е платена до 31 декември 1953 година заклучно.

Ако споменатата опрема е платена само делум до 31 декември 1953 година, одредбата од претходниот став ќе се примени само на оној дел што е платен до тој ден.

2. Стопанските организации се должни опремата што во смисла на ова решение се ослободува од плаќање разликата во цените и данокот на промет, да ја прокнижат во своето книгосводство по цената која се добива со примена на валоризациониот фактор 1,8 врз пресметаната вредност на таа опрема по званичниот курс на девизите и данокот на промет. При тоа за износот на разликата добивена со калкулативна примена на валоризациониот фактор 1,3 и данокот на промет се наголемува фондот на основните средства на стопанската организација, и во врска со тоа се одбрува контото „Фонд на основните средства“ на товар на соодветното konto на основните средства.

Книжењето од претходниот став ќе го спроведат стопанските организации едновременно со книжењето на ова спрема по фактичната мабавна цена.

3. Народната банка на ФНРЈ ќе ослободува од плаќање разлика во цените и данокот на промет во смисла на ова решение врз основа на документацијата и евиденцијата за контрола на платниот промет со странство.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Сојузен извршен совет

О. С. бр. 31

25 мај 1954 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

253.

Врз основа на одделот 2) од главата XXX на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 26 ст. 2 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53), чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 6) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕВОЗЕЊЕ СТОКИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ**

1. Возаринските ставови во тарифите за превозење стоки на Југословенските железници се менуваат со определување понизок тарифен разред на Класификацијата, и тоа:

за пресна морска ситна риба од позицијата 412—2 се определува тарифен разред 14.

2. Намалените возарински ставови што произлегуваат од примената на тарифниот разред определен со ова решение ќе се применуваат во внатрешниот сообраќај и се однесуваат само до вагонски пратки.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јуни 1954 година.

Сојузен извршен совет

О. С. бр. 28

25 мај 1954 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

254.

Врз основа на чл. 7, 32 и 64 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), пропишуваме

П РА В И Л Н И К

ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ФИНАНСИСКАТА СЛУЖБА ШТО РАБОТАТ НА ПРИХОДИ, ЦАРИНИ И СМЕТКОВОДСТВО

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Лицата што првпат се примаат во служба за вршење работи на звањата предвидени во Правилникот за звањата и платите на службениците на финансиската служба што работат на работите на приходи, царини и сметководство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/52), а немаат потребна стручна пракса, треба да имаат следна школска спрема, и тоа:

1) лицата што ќе вршат работи на звањата: даночен извршител, царински надзорник, царински магационер или сметковен режисер — непотполна средна школа за општо образование или некоја друга школска спрема од соодветен ранг;

2) лицата што ќе вршат работи на звањата даночник, цариник или сметководител — средна економска школа или потполна средна школа за општо образование.

Директорот на Управата за царини може да определи да можат да се назначуваат за приправници за звањето цариник и лица со некој друг вид школска спрема од соодветен ранг.

Член 2

Лицата што се примаат во служба за вршење работи на звањата споменати во претходниот член се назначуваат како приправници за соодветните звања и се распоредуваат во почетниот платен разред на тие звања.

Член 3

Приправничкиот стаж трае три години.

Во текот на стабот приправникот треба да работи исклучиво на работи на звањето за кое се приготвува, и тоа на оние работни места на кои најдобро ќе се здобие со потребна пракса и со успех да го овладеа градивото за полагање испит.

Член 4

Непосредниот старешина при кого се наоѓа приправникот на стаж треба да му овозможи на приправникот што подобро да ги запознае работите на звањето за кое се приготвува.

Член 5

Бројот на приправничките места за звањата споменати во чл. 1 од овој правилник се предвидува во претсметката на приходите и расходите на надлештвото односно установата.

II. СТРУЧНИ ИСПИТИ

Член 6

Стручниот испит може приправникот да го полага откако ќе наполни две години стаж.

Писмената пријава за полагање стручниот испит приправникот ја поднесува до старешината на организационата единица во која е распореден, а овој ја испраќа до органот при кој е формирана испитната комисија.

Кон пријавата за полагање стручниот испит старешината на организационата единица поднесува препис од решението за назначување и податоци за тоа во кои организациони единици службеникот бил запослен и кои работи ги вршел за време на приправничкиот стаж.

Член 7

Програмата по којашто стручниот испит го полагаат приправниците за звањата даночен извршител, царински надзорник, царински магационер,

сметковен режисер, даночник, цариник или сметководител, се состои од општ и одделен дел.

Член 8

Општиот дел на стручниот испит за звањата даночен извршител, царински надзорник, царински магационер или сметковен режисер опфаќа:

1) Основно познавање на државното устројство (форма на државата; органи на власта и на управата; административно-територијална поделба на ФНРЈ; самоуправување во локалните органи на власта; народни судови, јавно обвинителство, јавно правобранителство и државна арбитража; општествени служби и самоуправување во нив; стопански организации и органи на самоуправувањето во стопанството).

2) Прописи за службениците на државната администрација (прием во служба и престанок на службата; права и должности на службениците; платен систем и напредување во службата; кривична, дисциплинска и материјална одговорност).

3) Социјално осигурување (основно познавање; здравствена заштита; материјално обезбедување; за време на времето на неспособност за работа, за време на труднота и пораѓање; прописи за детскиот додаток; инвалиднина; одредување на друга работа и преквалификација; инвалидска, старосна и фамилијарна пензија; законина).

4) Кривични дела против службената должност (злоупотреба на службена положба или овластение; несовесна работа во службата; противзаконита наплата и исплата; фалсификати и уништување на службена исправа, книга или спис; предавање службена тајна; пронавера; послуга; противзаконито посредување; примање и давање поткуп).

Службениците треба да го познаваат и канцелариското работење во врска со примање и расподелба на поднесци и службени списи, работа на деловодник, именичен и предметен регистар и регистар на броевите на стасаните службени списи, со експедиција на службените списи, архивирање, означување односно обележување на молби, жалби; пресуди и др.

Член 9

Општиот дел на стручниот испит за звањето даночник, цариник и сметководител опфаќа:

1) организација и делокруг на државните органи, со особен осврт на народните одбори;

2) организација на судовите, државните арбитражи, јавното правобранителство и јавното обвинителство;

3) начела на општата управна постапка и на Законот за управните спорови;

4) основни принципи на управувањето со стопанските претпријатија и со установите на општествениите служби (здравство, социјални грижи, просвета) и однос на државните органи спрема тие организации;

5) прописи за службениците на државната администрација;

6) прописи за социјалното осигурување;

7) кривични дела против народното стопанство и службената должност.

Член 10

Одделниот дел на стручниот испит за звањата цитирани во чл. 8 опфаќа:

А. За звањето даночен извршител

1) Подрбно познавање на прописите за приплата наплата на данокот и на други буџетски приходи;

2) Познавање на прописите за данокот на доход (облог на данокот, доспеаност на данокот, наплата на гаранција, жалби, застареност, ненаплативост и слично);

3) Основно познавање на прописите за данокот на наследства и подароци;

4) Основно познавање на прописите за данокот на промет;

5) Основно познавање на прописите за таксите;

6) Познавање на прописите за данокот на промет и за таксите што ги пропишуваат народните одбори;

7) Познавање на прописите за локалниот самопридонес.

Б. За звањето царински надзорник или царински магационер

1) Прописи за царините (поим на царините, нивна цел, вид на царините; царинско подрачје и царинска линија на ФНРЈ; царински стоки; царински надзор; постапка со патници; царинска постапка со двосоставеници; пријавување и упатување на увози, извозни и транзитни стоки; основни поими за царинене стоки и за начинот за наплата на царините; увоз и извоз на стоки на враќање; казни одредби; Правилник за вршење царински надзор на Дунав; Правилник за царинската постапка со суволемните моторни возила во меѓународниот патнички сообраќај).

2) Организација на царинската служба и на надворешната трговија (принципи врз кои е организирана царинската служба; Управа за царини; царински; царинарници со проширен делокруг на работата; Управа за надворешна трговија; роља и задачи на Народната банка на ФНРЈ во надворешната трговија; органи на девизната контрола; статус и организација од меѓународната шпедиција).

3) Прописи за надворешно-трговското работење и девизни прописи (право на вршење увоз и извоз — запишување во надворешно-трговскиот регистар; надзор на царинските органи над увозот и извозот — нивни должности и обврски на претпријатијата; прописи за вносот и износот на валути, динари и други средства за плаќање од страна на патници; казни одредби — во општи црти).

4) Статистика и евиденција на надворешната трговија (основни задачи на статистиката на надворешната трговија; роља на евиденцијата за надворешната трговија; учество на царинските органи во статистиката на надворешната трговија; постапка во царинарниците со пријавите за извозениот извоз и увоз на стоки).

В. За звањето сметковен режисер

1) Состав на буџетот (познавање на буџетската класификација и техника; раздели, делови, глави, партии, позиции; изработка на претсметка на приходи и расходи; изработка на тримесечни и месечни планови на приходи и расходи; органи надлежни за одобрување на буџети, тримесечни и месечни планови; дополнителни и вонредни предмети).

2) Извршување на буџетот (наредбадавец за извршување на претсметката и неговите права и должности; сметкопозлагач и неговите права и должности; буџетски кредит и предопределеност на кредитот; создавање обврски на товар на претсметката; наредба за исплата; видови на налози за исплата; буџетска и сметковна година; буџетски акредитив; буџетска книшка; ликвидација на лични расходи; ликвидација на материјални расходи; договори за набавки и услуги; лицитации и отстапување на работите со непосредна спогодба; регистрација на сметки; данок на промет на услуги; аконтации и времени исплати; претсметка на патни и селидбени трошоци; депозити; вирман (измена на целта и висината на одобрените кредити); чување лични документи).

3) Водене евиденција (на приходи; на расходи; на времени исплати; на готови пари; на забрани; на задржан данок; на исплатени плати; на депозит).

4) Материјалното работење (ракување со материјали и инвентар; книга на набавки и услуги; во-

дене евиденција за инвентарот; водене евиденција за потрошени материјали; попис на материјали и инвентар; расхедување на материјали и инвентар).

5) Техничко работење преку банките (буџетски акредитиви и текушта сметка; сметка на приходите; коректури на расходите; исплати во готови пари; касен план; пополнување налози и манипулација со буџетската книшка).

Член 11

Одделниот дел на стручниот испит за звањето даночник, цариник или сметководител опфаќа:

А. За звањето даночник

1) Прописи за вкупниот приход на стопанска организација и неговата распределба;

2) Прописи за распределбата на добивката и за данокот на добивката на стопанските организации;

3) Прописи за управувањето со основните средства на стопанските организации;

4) Прописи за данокот на промет (општи прописи и тарифи);

5) Прописи за земјарината и рентата;

6) Прописи за интересот на ненавремено уплатените приходи на буџетот и општествените фондови;

7) Прописи за данокот на доход;

8) Прописи за данокот на наследства и подароци;

9) Прописи за таксите;

10) Прописи за данокот на промет и за таксите што ги пропишуваат народните одбори;

11) Прописи за присилна наплата на данокот и на други буџетски приходи и приходи на општествените фондови;

12) Прописи за финансирање на социјалното осигурување;

13) Прописи за платите на работниците и службениците на стопанските организации;

14) Прописи за финансиската инспекција;

15) Прописи за даночното книговодство;

16) Прописи за книговодството на стопанските организации (општи поими за книговодството; биланс, конта и форми на контата, синтетички и аналитички конта; средства и извори на средствата, книговодствена документација, класи и функции на класите, завршна сметка на стопанските организации) — основно познавање;

17) Прописи за планирањето (со општо познавање на општествените планови на федерацијата, народната република, автономната единица и на народниот одбор) — основно познавање;

18) Прописи за буџетот и буџетското работење — основно познавање;

19) Прописи за установите со самостојно финансирање — основно познавање.

Б. За звањето цариник

1) Прописи за царините;

2) Царинска тарифа и номенклатура на надворешната трговија;

3) Познавање на стоките;

4) Организација на надворешната трговија и на царинската служба;

5) Прописи за надворешно-трговското и девизното работење;

6) Статистика и оперативна евиденција на надворешната трговија;

7) Книговодство;

8) Паричен и кредитен систем.

В. За звањето сметководител

1) Прописи за буџетското работење;

2) Прописи за установите со самостојно финансирање;

3) Прописи за финансиско-материјалното работење кај државните органи и установи;

4) Прописи за даноците и таксите;

5) Прописи за финансиската инспекција;

6) Прописи за патните и селидбените трошоци;

- 7) Прописи за ракувањето со материјали и инвентар;
- 8) Прописи за банките и за работењето преку банките;
- 9) Прописи за финансиските прекршоци;
- 10) Прописи за фондските.

Член 12

Стручниот испит за звањето даночен извршител, царински надзорник, царински магационер или сметковен режисер е устен.

Стручниот испит за звањето даночник, цариник и сметководител е писмен и устен.

На писмениот испит на кандидатот му се дава да реши некој од посложени предмети од праксата на соодветната служба според дадените му списи.

Задачата треба да се одбере и состави така што да може да се провери дали кандидатот сестрано ги познава работите на звањето за кое се приготвува и како ги применува прописите на конкретни случаи.

Член 13

По завршениот испит комисијата го оценува успехот на целокупниот испит.

Оценките се: „положил“ и „не положил“.

Кандидатот го положи испитот ако за тоа гласа мнозинство од членовите на комисијата.

Кандидатот што не ќе го положи испитот, може повторно да го полага по шест месеци. Ако ни тогаш не го положи, може да го повтори само уште еднаш, и тоа откако ќе помине една година од второто полагање на испитот.

Уверението за положениот испит го издава испитната комисија. Уверението го потпишуваат претседателот и секретарот на комисијата.

Приправникот што не ќе го положи испитот ни по трет пат се распоредува, ако се согласи со тоа, во некоја друга служба или му се откажува службата.

III. ИСПИТНИ КОМИСИИ

Член 14

Испитните комисии пред кои ќе го полагаат стручниот испит приправниците се формираат и тоа:

- 1) За звањето даночен извршител — при народните одбори на околиите и градовите;
- 2) за звањето даночник — при надлежниот државен секретаријат за работи на стопанството;
- 3) за звањето царински надзорник, царински магационер или цариник — во Управата за царини на ФНРЈ, односно при организационите единици што ќе ги определи директорот на Управата за царини;
- 4) за звањето сметковен режисер — при народните одбори на околиите и градовите, односно при државниот секретаријат за работи на општата управа и за буџет;
- 5) за звањето сметководител — при надлежниот државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет.

Член 15

Републичкиот државен секретар за работи на општата управа и за буџет може да определи и други органи при кои ќе има испитни комисии за полагање на стручните испити за звањата предвидени во чл. 14 под точ. 1, 4 и 5.

Член 16

Испитните комисии пред кои ќе го полагаат стручниот испит приправниците се состојат од претседател, два члена и секретар (записничар).

Претседателот и членовите на комисијата, како и нивните заменици ги именува помеѓу истакнатите стручњаци надлежниот државен секретар, односно претседателот на народниот одбор.

Членовите на комисијата што се формира при Управата за царини на ФНРЈ ги именува директорот на Управата за царини.

Испитните комисии можат да се пополнуваат и со потребен број испитувачи за поодделни предмети.

Член 17

На членовите на испитните комисии и на секретарите, како и на испитувачите, им припаѓа хонорар кога учествуваат во работата на комисијата.

Член 18

На службениците кога го полагаат испитот вон местото на службувањето им припаѓа надоместување на патните трошоци само при првото полагање на испитот. Ако службеникот неосправдано се откаже од испитот, нема право на надоместување на патните трошоци.

Член 19

Стручните испити се полагаат, по правило, во март и октомври, а по потреба можат да се определат и други срокови.

IV. ОДДЕЛНИ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ ВО ПОВИСОКО ЗВАЊЕ

Член 20

Службениците во звањето даночник, цариник или сметководител кога ќе наполнат две години во XII платен разред, се здобиваат со правото да полагаат одделен стручен испит за унапредување во соодветното повисоко звање (даночен односно царински инспектор, сметковен референт).

По исклучок, полагањето на одделниот испит може да се одобри и порано, без обзир на платниот разред, ако службеникот се истакнува со стручна способност и ако има најмалу осум години служба.

Предлогот да се одобри полагањето на одделниот испит по претходниот став треба да се образложи со податоци од кои може да се оцени фактичната способност на службеникот (работните места на кои службеникот бил и во кои организациони единици, какви задачи добивал и со каков успех ги извршувал и др.).

Одобрението за полагање на одделниот испит по претходниот став го дава комисијата пред која се полага тој испит.

Член 21

Комисиите за полагање на одделниот стручен испит состојат:

- 1) при Управата за царини, за службениците што имаат звање цариник;
- 2) при државниот секретаријат за работи на стопанството, за службениците што имаат звање даночник;
- 3) при државниот секретаријат за работи на општата управа и за буџет, за службениците што имаат звање сметководител.

Решението за именување членови на комисијата го донесува надлежниот државен секретар односно директорот на Управата за царини.

Решенијата за именување членови на комисиите цитирани под точ. 1 и 2 се донесуваат во согласност со државниот секретар за работи на општата управа и за буџет.

Член 22

На одделниот стручен испит за унапредување во повисоко звање се проверува стручната способност и се оценува дали службеникот заслужува да се унапреди во повисоко звање.

На испитот на кандидатот му се дава писмена задача да реши еден или повеќе практични случаи од службата во која работи односно од работите што ги врши.

На усниот испит кандидатот дава, на прашање од членовите на комисијата, потребни образложенија и објасненија во врска со случајот кој писмено го решавал.

Членовите на комисијата можат на службеникот да му постават и други прашања се' додека не ќе се убедат достаточност за фактичната стручна способност на кандидатот.

По завршеното усно испитување комисијата го оценува успехот на целокупниот испит на начинот предвиден во чл. 13 од овој правилник.

Член 23

Кандидатот што не ќе го положи одделниот стручен испит може да го повтори уште двапати во паузи од најмалу две години.

Член 24

По положениот одделен испит службеникот се унапредува во соодветното повисоко звање (даночен инспектор, царински инспектор односно сметковен референт) во XI платен разред.

V. ДРУГИ ОДРЕДБИ

Член 25

Во поглед на признавањето на средна или виша стручна спрема на службениците што немаат соодветна школска спрема (чл. 7 ст. 3 од Основната Уредба за звањата и платите на службениците на државните органи) согласно ќе се применат одредбите од Правилникот за стручната спрема на управните службеници.

Член 26

Службеникот што преминува од други служби (од канцелариска или некоја друга) на работите на приходи, царини или сметководство, или преминува од една во друга служба предвидена со овој правилник, полага дополнителен испит. Овој испит не може да ги опфати предметите што веќе ги положи службеникот. Срокот за полагање на овој испит не може да биде покус од три месеци ни подолг од една година.

Во новото звање при преминот во друга служба службеникот може да се назначи кога ќе го положи дополнителниот испит предвиден во претходниот став.

Одредбата од ст. 1 на овој член не се однесува до службениците што имаат звање даночен инспектор, царински инспектор или сметковен референт.

Член 27

Службеникот што ќе се здобие со виша школска спрема предвидена за службата во која се наоѓа а има звање даночен односно царински инспектор или сметковен референт, го полага само одделниот дел на стручниот испит на звањето во кое ќе се назначи врз основа на дополнително здобивената виша школска спрема, и тоа само оние предмети што не ги положил.

Ако службеникот е во непосредно пониско звање од звањата предвидени во претходниот став го полага целиот стручен испит за соодветното повисоко звање.

Член 28

Службениците на финансиската служба што работат на работите на приходи, царини или сметководство, а кои не го положиле испитот по Уредбата за задолжително полагање стручни испити, ќе го полагаат испитот по програмите предвидени во овој правилник.

Член 29

Во рамките што се поставени со овој правилник директорот на Управата за царини може поблиску да ги определи програмите на стручниот испит за звањата царински магационер, царински надзорник или цариник, а по потреба и да ги менува односно дополнува тие програми.

Член 30

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 991
13 мај 1954 година
Белград

Државен секретар
за работи на општата управа
и за буџет,

Неда Божиновиќ, с. р.

Државен секретар
за работи на народното
стопанство,

Хасан Ёркиќ, с. р.

255.

ИЗВЕШТАЈ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ФОЧА

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА
Соборот на производителите
Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат до повторните избори за народен пратеник на Соборот на производителите во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството што се одржави во Изборната околија Фоча, па во смисла на чл. 178, 167 и 182 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници поднесува следен

извештај

1. Повторните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина (производителската група на индустријата, трговијата и занаетчиството) во Изборната околија Фоча определени со Одлуката од Соборот на производителите од 11 март 1954 година одржани се на 9 мај 1954 година.

2. Со спроведувањето на изборите под надзор на Сојузната изборна комисија раководеше Изборната комисија на НР Босна и Херцеговина и Околицката изборна комисија за Изборната околија Фоча, определени со решенијата на Сојузната изборна комисија бр. 1 и 3 од 15 септември 1953 година.

3. Во смисла на чл. 172 ст. 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, гласањето е извршено по постоечките кандидатури што биле потврдени од Околицката изборна комисија, и тоа за кандидатот Сарајлиќ Салиха Мидхат од Горажде и Милиќевиќ Ристе Трипо од Витковик.

4. Околицката изборна комисија за Изборната околија Фоча го утврди резултатот на изборите на начинот пропишан со чл. 165, 166 ст. 2, 4 и 5 и со чл. 167 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници.

Резултатите на изборите се следни:

	Вкупно гласови	%
Членови на изборното тело	91	10,946
Гласале членови на изборното тело	70	3.162
За кандидатот Сарајлиќ Салиха Мидхат	—	4.150
За кандидатот Милиќевиќ Ристе Трипо	—	4.012
Неважечки гласачки ливчиња	—	49,2

Врз основа на ова Околицката изборна комисија за Изборната околија Фоча го прогласи за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина (групата на индустријата, трговијата и занаетчиството) Сарајлиќ Салиха Мидхат од Горажде.

Бр. 11

21 мај 1954 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаил Горбевиќ, с. р.

Членови:

др Никола Стјепановиќ, с. р.

Велибор Глигориќ, с. р.

Дејан Лапчевиќ, с. р.

По извршената споредба со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Наредбата за задолжително водење работни книги на даночните обврзници на данокот на доход од самостојни занимања и имот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/54) се поткрала долу наведената грешка, и се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВОДЕЊЕ РАБОТНИ КНИГИ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ОД САМОСТОЈНИ ЗАНИМАЊА И ИМОТ

Почетококот на точ. 3 треба да гласи:

„Адвокати, лекари, забари (дентисти), ветеринари, инженери, архитекти и геометри што вршат самостојни професионални дејности се должни да водат работни книги — —“ и тн.

Од Сојузниот Државен секретаријат за работи на изводното стопанство, Белград, 7 мај 1954 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 10 од 30 март 1954 година објавува:

Општествен план на Народна Република Србија за 1954 година;

Закон за буџетите на Автономната Покраина Војводина и Автономната Косовско-метохиска Област.

Во бројот 11 од 3 април 1954 година објавува:

Закон за буџетот на Народна Република Србија (Републичкиот буџет) за 1954 година;

Закон за завршната сметка на Народна Република Србија (Републичката завршна сметка) за 1952 година;

Закон за измени и дополненија на Законот за државниот печат на НР Србија;

Закон за измена на Наредбата за определување годишна количина вино и ракија од березето 1953 година што можат да се трошат во домаќинство без плаќање данок на промет;

Решенија за прогласување: Подреонската нагледна земјоделска станица во Смедеревска Паланка, Геолошкиот институт на Српската академија на науките, Астрономската опсерваторија на Српската академија на науките, Хемискиот институт на Српската академија на науките и Институтот за јаглен на Српската академија на науките — за установи со самостојно финализирање.

Во бројот 12 од 10 април 1954 година објавува:

Одлуки за потврда на уредбите на Извршниот совет на Народна Република Србија;

Одлука за евиденција на неподвижниот општо-народен имот;

Уредба за укинување Уредбата за одделите на Српската академија на науките и Уредбата за институтите на Српската академија на науките;

Наредба за водење работни книги по установите со самостојно финансирање што вршат и стопанска како споредна дејност;

Решение за дополнење на Решението на Владата на НРС В. С. бр. 496/48 за определување месни народни одбори за заверување потписи, ракописи и преписи;

Решение за прогласување Институтот за физиологија, развиток, генетика и селекција за установа со самостојно финансирање;

Решение за оснивање Завод за ортопедска патетика;

Решение за прогласување: Институтот за испитување електрични појави „Никола Тесла“ на Српската академија на науките во Белград, Институтот за екологија и биогеографија на Српската академија на науките во Белград, Заводот за овоштарство и преработка на овошје во Чачак, Нагледната станица за рибарство на НРС во Белград, Реонската земјоделска нагледна станица во Заечар и Институтот за научни истражувања во шумарството — за установи со самостојно финансирање;

Решенија за премии на: Ветеринарниот научно-истражувачки и Дијагностичкиот институт во Белград, Институтот за водостопанство на НР Србија и Институтот за заштита на растенијата во Белград — на работење како установи со самостојно финансирање;

Исправка на Правилникот за надзор над животните прехрана и предметите за општа потрошувачка,

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 13 од 18 март 1954 година донесуваат само решенија од народните одбори за дополнителни избори во некои околини и општини.

Во бројот 14 од 25 март 1954 година објавуваат:

Уредба за оснивање и работа на Комисијата за преглед филмови;

Уредба за задолжително испраќање печатени работи на подрачјето на НР Хрватска;

Решение за оснивање Институт за шумарски и ловни истражувања на НР Хрватска;

Решение за именување членови на комисијата за преглед филмови; како и решенија од народните одбори за дополнителни избори.

Во бројот 15 од 31 март 1954 година објавуваат:

Уредба за организација на шумарската служба;

Уредба за оснивање шумарски инспекторати;

Одлука за состав на Советот за просвета, наука и култура;

Одлука за состав на Советот за народно здравје и социјална политика;

Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот на дополнителните избори за народен пратеник за Републичкиот собор на Саборот на НР Хрватска во изборната околина Шибеник III;

Список на постојаните судски толкувачи на подрачјето на НР Хрватска.

Во бројот 16 од 8 април 1954 година објавува:

Препорака на народните одбори на општините, градските општини, градовите и околиците за унапредување материјалната состојба на школите;

Решение за определување народните одбори што осниваат комисији за полагање испити за квалифицирани и висококвалифицирани работници од рударската струка;

Покана за поднесување даночни пријави за 1954 година од оние даночни обврзници на коишто даночната основица им се утврдува однапред во паушален износ.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 19 од 18 март 1954 година објавува:

Одлука за данокот на промет на производите на експлоатацијата на шумите грапка 313;

Одлука за данокот на доход во постојан износ за 1954 година;

Уредба за тарифата на придонесот за фондовите за обнова на шумите од дрвото од приватните и задружните шуми.

Список на арбитражните вештаци во НР Словенија.

Во бројот 11 од 25 март 1954 година донесува само одлуки од народните одбори.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ
И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 6 од 17 март 1954 година нема службен дел.

Во бројот 7 од 1 април 1954 година објавува:

Правилник за дополние на Правилникот за полематурскиот испит во гимназиите и народните смотлетки;

Решение за определување народните одбори на тие подрачје ќе се применуваат прописите за претлед на мртвоци;

Решение за назначување републички инспектори за пазариштето;

Решение за назначување републички финансиски инспектори.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 7 од 18 март 1954 година објавува:

Уредба за Државниот секретаријат за работи на општата управа и буџетот;

Одлука за даночните стоки на данокот на доход за 1954 година;

Одлука за изменување Одлуката за применување на планските инструменти за 1954 година;

Одлука за измена на чланозите на Советот за просвета на НРМ;

Упатство за полагање стручни испити за звања на полуквалификаван, квалификуван и висококвалификуван работник во угостителската служба.

Во бројот 8 од 18 март 1954 година објавува:

Решение за свикнување трета седница на Републичкиот собор и на Соборот на производителите на Народното собрание на НР Македонија;

Решение за свикнување четврта заедничка седница на Републичкиот собор и на Соборот на производителите на Народното собрание на НР Македонија;

Уредба за укинување на Институт за здравствено просветување;

Уредба за дополнување Уредбата за максимумот на обработива земја што се остава на фамилни задруги и за земјоделски домаќинства на подрачјето на НР Македонија;

Одлука за организацијата на сузбивањето и спречувањето на туберкулозата и бруцелозата на говедата во НР Македонија;

Решение за определување претпријатија за кои конкурсот за назначување на директор ќе го распише комисијата што ќе ја именува Извршниот совет.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 5—6 од 15 март 1954 година објавува:

Одлука за прогласување на Законот за измени на чл. 75 ст. 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Народна Република Црна Гора и за републичките органи на власта;

Закон за измени на чл. 75 ст. 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Народна Република Црна Гора и за републичките органи на власта;

Правилник за работа на Народната скупштина на Црна Гора;

Правилник за работа на Републичкиот собор на Народната скупштина на Црна Гора;

Правилник за работа на Соборот на производителите на Народната скупштина на Црна Гора;

Одлука за наградите и надокнадите за постојаните функции на пратениците на Народната скупштина на Црна Гора.

СОДРЖИНА:

	Страна
249. Наредба за измена на Наредбата за составување, прегледување и одобрување завршните сметки на земјоделските задруги и на скопските и пословните сојузи на земјоделските задруги за 1953 година — — — — —	385
250. Решение за условите на важењето на поединечните решенија донесани во врска со набавката на опрема и инвестициони материјали од странство и договорите за девизните заеми склучени за тие цели — — — — —	385
251. Решение за измени и дополненија на Списокот на видовите стоки и коефициентите за пресметување разликите во цените при извозот — — — — —	386
252. Решение за ослободување од плаќање валоризациониот фактор и данокот на промет и за книжењето на разликата во цените при увозот за опремата склучена и платена до 31 декември 1953 година од Централниот девизен фонд и од странските заеми која се увезува во 1954 год. — — — — —	386
253. Решение за измена на тарифите за превозење стоки на Југословенските железници — — — — —	386
254. Правилник за стручната спрема на службениците на финансиската служба што работат на работи на приходи, царини и сметководство — — — — —	387
255. Извештај на Сојузната изборна комисија за повторните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина одржани во Изборната околина Фоча — — — — —	390
Исправка на Наредбата за задолжително водене работни книги на даночните обврзници на данокот на доход од самостојни занимања и имот — — — — —	391